

20160020128

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 57 став 3, од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/07, 24/11, 136/11, 123/12 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.1.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО ВО 2016 ГОДИНА

I

Средствата за ветеринарно јавно здравство во 2016 година се утврдуваат во износ од 40.000.000,00 денари и тоа од следните извори:

во денари

во денари

1. Средства од Буџетот на Република Македонија за 2016 година, Раздел 14005 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија, Програма 2, Подпрограма 20, ставка 464	12.000.000,00
2. Средства од Буџетот на Република Македонија за 2016 година, Раздел 14005 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија, Програма 3, Подпрограма 30, ставка 464	28.000.000,00

II

Средствата за ветеринарно јавно здравство за 2016 година ќе бидат искористени за плаќање на заостанати обврски во износ од 30.000.000,00 денари направени по активности предвидени со Програмата за користење на средства за ветеринарно јавно здравство во 2015 година и средства во износ од 10.000.000,00 денари за тековни активности опфатени во дел III точка 1, 2 и 4.

III

Активностите за ветеринарно јавно здравство во 2016 година ги опфаќаат следните ставки:

1. Следење и откривање на присуство на резидуи во сировините и производите од животинско потекло и следење на употребата на ветеринарно медицински препарати кај домашните животни и утврдување на антимикробна резистенција	28.000.000,00
2. Програма за мониторинг на хигиенската исправност и квалитетот на храната од животинско потекло	4.000.000,00
3. Програма за мониторинг на безбедноста и хигиенската исправност на храната за животни и другите производи за исхраната на животните	2.000.000,00
4. Програма за мониторинг на исполнувањето на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло	3.500.000,00
5. Програма за мониторинг на критериумите за сирово млеко кај молзните грла чие млеко се користи за исхрана на луѓето	2.000.000,00
6. Центар за несакани дејства од употребата на ветеринарно медицинските препарати	500.000,00
ВКУПНО	40.000.000,00

IV

Средствата од дел III точка 1 на оваа програма во износ од 28.000.000 денари, ќе се користат за :

- трошоци за дијагностичко испитување на присуство на резидуи во суровините и производите од животинско потекло	24.500.000,00
- следење на употребата на ветеринарно медицинските препарати кај домашните животни и утврдување на антимикробна резистенција	500.000,00
- следење и откривање на присуство на резидуи во производите и нуспроизводите од животинско потекло при увоз	3.000.000,00

V

Средствата од дел III точка 2 на оваа програма во износ од 4.000.000 денари, ќе се користат за:

- мониторинг на хигиенската исправност на храната од животинско потекло	1.500.000,00
- мониторинг на квалитетот на храната од животинско потекло	500.000,00
- мониторинг на хигиенската исправност и квалитет на храната од животинско потекло при увоз	2.000.000,00

VI

Средствата од дел III точка 3 на оваа програма во износ од 2.000.000 денари, ќе се користат за:

- мониторинг на безбедноста и хигиенската исправност на храната за животни и други производи за исхрана на животните	1.000.000,00
- мониторинг на безбедноста и хигиенската исправност на храната за животни и други производи за исхрана на животните од увоз	1.000.000,00

VII

Средствата од дел III точка 4 на оваа програма во износ од 3.500.000.00 денари, ќе се користат за:

- мониторинг на исполнување на критериумите за микробиолошка исправност на храната од животинско потекло	3.500.000,00
--	--------------

VIII

Средствата од дел III точка 5 на оваа програма во износ од 2.000.000 денари, ќе се користат за:

- мониторинг на критериумите за сирово млеко кај молзните грла чие млеко се користи за исхрана на луѓето	2.000.000,00
--	--------------

IX

Средствата од дел III точка 6 од оваа програма во износ од 500.000 денари, ќе се користат за:

- трошоци за изработка и воспоставување стандардни процедури за евалуација и следење на несаканите дејства кај ветеринарно медицински препарати и изработка и одржување на веб страна на Центарот за несакани дејства.	500.000,00
--	------------

X

Средствата за извршување на активностите од дел III точки 1,2 и 4 од оваа програма ќе бидат исплатени во износ од 10.000.000,00 денари од Програма 3, Под програма 30, ставка 464 од Програмата за користење на средства за ветеринарно јавно здравство во 2016 година, а останатите средства во износ од 30.000.000 денари ќе се исплатат за извршување на активности од делот III од Програмата за користење на средства за ветеринарно јавно здравство во 2017 година.

XI

Приоритет во спроведување на мерките на оваа програма ќе имаат активностите за следење и откривање на присуството на резидуи во сировините и производите од животинско потекло и следење и откривање на салмонелозата и други зоонотски агенски кај животните и храната од животинско потекло.

XII

За спроведување на оваа програма се грижи Агенцијата за храна и ветеринарство.

XIII

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-13013/1-15
5 јануари 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.